

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2024 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 28
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерот и Извршниот директор на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството на Друштвото, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Други прашања

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31.12.2023 година беа ревидирани од друго ревизорско друштво кое во својот извештај од 30.04.2024 година изразило мислење без резерва.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Скопје, 22 април 2025 година

Овластен ревизор

Владимир Иветиќ



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
Приходи од продажба	6	30.395	27.617
Останати оперативни приходи	7	40	428
Вкупно оперативни приходи		30.435	28.045
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-220	-232
Плати и надоместоци на вработените	9	-11.645	-10.759
Амортизација		-329	-303
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Останати оперативни расходи	10	-19.363	-13.943
Вкупно оперативни расходи		-31.557	-25.237
Загуба / добивка од оперативно работење		-1.122	2.808
Финансиски приходи	11	-	-
Финансиски расходи	11	-	-
Загуба / добивка пред оданочување		-1.122	2.808
Данок на добивка	12	-70	-241
Загуба / добивка по оданочување		-1.192	2.567
Основна заработувачка по акција во денари	13	-2.384	5.134

Овие финансиски извештаи на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје се усвоени на 17.02.2025 година

Извршен директор

Даниела Илиоска




Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
Загуба / добивка по оданочување		-1.192	2.567
Останата сеопфатна добивка			
Нерезализирани добивки (загуби) од вложувања		-	-
расположливи за продажба		-	-
Други ставки на сеопфатна добивка		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ЗАГУБА / ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		-1.192	2.567

Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

на 31 декември 2024 година

во илјади денарп	Белешки	2024	2023
СРЕДСТВА			
Основни средства	14	627	787
Нематеријални средства	14	3	5
Долгорочни финансиски средства	15	-	8.700
Вложувања во подружница	16	3.311	236
Вкупно долгорочни средства		3.941	9.728
Залихи		-	-
Побарувања од купувачи	17	7.861	7.816
Останати краткорочни побарувања	18	592	534
Побарувања за аванс		4	29
Краткорочни финансиски средства	19	420	230
Активни временски разграничувања	20	3.714	2.550
Парични средства	21	8.585	14.195
Вкупно тековни средства		21.176	25.354
ВКУПНО СРЕДСТВА		25.117	35.082
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		3.077	3.077
Законски резерви		417	417
Останати резерви		-	150
Ревалоризациони резерви		-	-
Акумулирана добивка		18.555	28.486
Вкупно капитал и резерви		22.049	32.130
Долгорочни кредити		-	-
Обврски спрема добавувачи	22	1.827	2.066
Останати краткорочни обврски	23	960	886
Обврски за примени аванс		-	-
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Пасивни временски разграничувања		281	-
Вкупно тековни обврски		3.068	2.952
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		25.117	35.082

Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината завршена на 31 декември 2024 година

2024 година

во илјади денари	Акцион. капитал	Законски резерви	Остатни резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2024	3.077	417	150	-	28.486	32.130
Сеопфатна добивка						
Нето загуба од 2024 година	-	-	-	-	-1.192	-1.192
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	-1.192	-1.192
Трансакции со сопствениците						
Заокружување	-	-	-	-	-	0
Прекнижено од резерви на акум. добив.	-	-	-150	-	150	0
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-8.889	-8.889
Издвоено за законски резерви од нето добивката	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2024	3.077	417	0	-	18.555	22.049

2023 година

во илјади денари	Акцион. капитал	Законски резерви	Остатни резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2023	3.077	417	-	-	31.536	35.030
Сеопфатна добивка						
Нето добивка од 2023 година	-	-	-	-	2.567	2.567
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	2.567	2.567
Трансакции со сопствениците						
Заокружување	-	-	-	-	-	0
Данок на добивка за претходни периоди	-	-	-	-	-	0
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-5.467	-5.467
Издвоено за законски резерви од нето добивката	-	-	150	-	-150	-
Состојба 31.12.2023	3.077	417	150	-	28.486	32.130

Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	2024	2023
А. Парични текови од деловни активности		
Нето загуба / добивка	-1.192	2.567
Амортизација	329	302
Добивка од продажба на основни средства и неотишана вредност на продадени и расходуван основни средства	-	-363
Усогласување	1	-
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	-45	-1.815
Останати краткорочни побарувања	-58	1.579
Побарувања за аванси	25	-
Активни временски разграничувања	-1.164	-
Обврски спрема добавувачи	-239	789
Останати краткорочни обврски	74	22
Обврски за аванси	-	-
Пасивни временски разграничувања	281	-
Нето парични текови од деловни активности	-1.988	3.081
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни и нематеријални средства	-168	-86
Прилив од продадени материјални средства	-	363
Одлив од вложувања во подружница	-3.075	-
Прилив од краткорочни и долгорочни финансиски средства	8.510	5.576
Нето парични текови од инвестициони активности	5.267	5.853
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив од кредити	-	-
Прилив од зголемување на основачкиот влог	-	-
Исплатена дивиденда	-8.889	-5.467
Нето парични текови од финансиски активности	-8.889	-5.467
НАМАЛУВАЊЕ / ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-5.610	3.467
Парични средства на почетокот на годината	14.195	10.728
Парични средства на крајот на годината	8.585	14.195

Белешките содржани од страна 10 до 28 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

1.1. Осигурително брокерско друштво ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Краткото име на Друштвото е ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје.

Приоритетна дејност што ја обавува ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје според главната приходна шифра е дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

1.2. Акционерската главнина на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје се состои од 500 обични акции со вкупна номинална вредност од 50.000 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 100 евра.

Во рамките на акционерската главнина на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје нема приоритетни акции.

Единствен акционер во ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје на 31.12.2024 е Светлана Милошоска. Единствен акционер на 31.12.2023 беше Ненад Смилевски.

1.3. Бројот на вработените во ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје на 31.12.2024 година изнесуваше 17 лица (17 лица на 31.12.2023).

1.4 Седиштето на Друштвото е на улица Народен фронт бр. 29/32 Скопје, Центар.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните средства и објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите за камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционно одржување

Трошоците за тековно и инвестиционно одржување на основните средства се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на продадени и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје се како што следи:

Софтвер и останати нематеријални средства	25%
Патнички автомобили	25%
Компјутерска опрема	25%
Останата неспомнатa опрема	10%

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се провсруваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за извршените услуги. Исправка на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка извршена на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.9. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска благајна, девизна благајна, парични средства на жиро - сметка во банка и девизни средства на девизна сметка во банка.

3.10. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот за финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.11. Капитал, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Законски резерви

Законските резерви се формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Законска обврска на Друштвото е да формира резервен фонд со издвојување на 5% од остварената нето добивка во годината, се додека не достигне 10% од основачкиот влог. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10% може да се користи за исплата на дивиденда, врз основа на одлука од сопственикот на Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.12. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.13. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2023 година).

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.15. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.16. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик, кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Извршниот директор. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје во своето работење не стапува во меѓународни трансакции заради набавки и продажби на стоки и услуги и поради тоа не е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи затоа што нема вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје не е изложена на ризик од промени на каматните стапки затоа што не користи кредити за финансирање на своето работење, а нема ни вложени парични средства во банкарски депозити.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Показател на кредитна задолженост

во илјади денари	2024	2023
Обврски по кредити	-	-
Парични средства	-8.585	-14.195
Нето обврски по кредити	-8.585	-14.195
Капитал и резерви	22.049	32.130
% на кредитна задолженост	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје на 31.12.2024 и 31.12.2023 година не е кредитно задолжено друштво.

5.2. Ризик од промена на девизните курсеви

Друштвото нема трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Исто така, нема краткорочни и долгорочни кредити со девизна клаузула. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

5.3. Ризик од промена на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2024	2023
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	8.585	14.195
Побарувања од купувачи	7.861	7.816
Останати побарувања	592	534
Дадени позајмици	420	8.930
Вложувања во подружници	3.311	236
	<u>20.769</u>	<u>31.711</u>
Каматносни со променлива камата		
Дадени позајмици	-	-
Депозити во банки	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Каматносни со фиксна камата		
Дадени позајмици	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>20.769</u>	<u>31.711</u>
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Останати долгорочни обврски	-	-
Обврски спрема добавувачи	1.827	2.066
Останати тековни обврски	960	886
Вкупно	<u>2.787</u>	<u>2.952</u>
Каматносни со променлива камата		
Обврски по кредити	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>2.787</u>	<u>2.952</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2024	2023	2024	2023
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година:

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	-
Обврски спрема добавувачи	1.827	-	-	-	1.827
Останати обврски	960	-	-	-	960
	<u>2.787</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.787</u>

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	-
Обврски спрема добавувачи	2.066	-	-	-	2.066
Останати обврски	886	-	-	-	886
	<u>2.952</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.952</u>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година:

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.12.2024 година

во илјади денари	до 12 месеци	постари од 12 месеци	Вкупно
Парични средства	8.585	-	8.585
Побарувања од купувачи	7.395	466	7.861
Останати побарувања	190	402	592
Дадени позајмици	420	-	420
Вложувања во подружница	-	3.311	3.311
	16.590	4.179	20.769

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	14.195	-	-	-	14.195
Побарувања од купувачи	7.390	254	-	172	7.816
Останати побарувања	534	-	-	-	534
Дадени позајмици	8.930	-	-	-	8.930
Вложувања во подружница	-	-	-	236	236
	31.049	254	0	408	31.711

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2024	2023
Приходи од осигурително брокерски услуги	30.395	27.617
Останати приходи од продажба	-	-
Вкупно	30.395	27.617

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Приходи од наплатени отпишани побарувања	40	10
Капитална добивка од продажба на основни средства	-	363
Останато	-	55
Вкупно	40	428

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2024	2023
Потрошени материјали	118	232
Потрошени резервни делови		-
Отпис на ситен инвентар	102	-
Вкупно	220	232

9. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2024	2023
Бруто плати	11.268	10.333
Други надоместоци за вработените	377	426
Вкупно	11.645	10.759

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Трошоци за услуги	549	575
Трошоци за телефон и интернет	547	105
Трошоци за тековно одржување	375	93
Трошоци за наемнини	3.661	2.175
Репрезентација и спонзорства	211	339
Трошоци за реклама	4.471	4.292
Трошоци за промотерски активности	4.980	4.093
Трошоци за софтверски услуги	540	945
Трошоци за банкарски провизии	749	698
Трошоци за осигурување	1.930	139
Трошоци за сметководствени услуги	423	416
Останато	927	73
Вкупно	19.363	13.943

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Приходи од камати	-	-
Позитивни курсни разлики	-	-
Останати финансиски приходи	-	-
Вкупно финансиски приходи	0	0
Расходи за камати	-	-
Негативни курсни разлики	-	-
Вкупно финансиски расходи	-	-
Нето финансиски приходи / расходи	0	0

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	2024	2023
Загуба / добивка пред оданочување	-1.122	2.808
Даночно непризнаени расходи	1.969	800
Даночна основа	847	3.608
Намалување на даночната основа	-150	-
Даночна основа по намалување	697	3.608
Данок на добивка по стапка од 10%	70	361
Намалување на пресметаниот данок	-	-120
Данок на добивка по намалување	70	241
Ефективна даночна стапка	-6,21%	8,58%

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

во илјади денари	2024	2023
Нето загуба / добивка расположива за акционерите	-1.192	2.567
Пондериран просечен број на акции во оптек	500	500
Основна заработувачка по акција (во денари)	-2.384	5.134

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Набавната вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следу:

2024 година

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2024	-	1.588	-	1.588	154
Нови набавки	-	168	-	168	-
Пренесено од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Усогласување и прекнижување	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-	-	0	-
Состојба 31.12.2024	-	1.756	-	1.756	154
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2024	-	801	-	801	149
Амортизација	-	328	-	328	1
Усогласување и прекнижување	-	-	-	-	1
Расходување и продажба	-	-	-	0	-
Состојба 31.12.2024	-	1.129	-	1.129	151
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2024	-	627	-	627	3

2023 година

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2023	-	1.908	-	1.908	154
Нови набавки	-	86	-	86	-
Пренесено од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Усогласување и прекнижување	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-406	-	-406	-
Состојба 31.12.2023	-	1.588	-	1.588	154
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2023	-	980	-	980	74
Амортизација	-	227	-	227	75
Усогласување и прекнижување	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-406	-	-406	-
Состојба 31.12.2023	-	801	-	801	149
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2023	-	787	-	787	5

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

15. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2024	2023
Дадени долгорочни заеми на подружница	-	2.500
Дадени долгорочни заеми на неповрзани друштва	-	6.200
Вкупно	0	8.700

16. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦА

во илјади денари	2024	2023
Вложувања во подружница Макадам Плус Дооел Скопје	3.311	236
Останати	-	-
Вкупно	3.311	236

17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	7.861	7.816
Побарувања од купувачи во странство	-	-
	7.861	7.816
Исправка на вредност	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - нето	7.861	7.816

18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2024	2023
Побарувања за повеќе платен данок од добивка	190	116
Побарувања од вработените	402	418
Останати краткорочни побарувања	-	-
Вкупно	592	534

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2024	2023
Краткорочни позајмици на подружница	-	-
Краткорочни позајмици на неповрзани друштва	-	-
Краткорочни позајмици на физички лица	420	230
Вкупно	420	230

20. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

во илјади денари	2024	2023
Однапред платени трошоци	3.714	2.550
Пресметани приходи	-	-
Останато	-	-
Вкупно	3.714	2.550

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2024	2023
Жиро сметки	8.445	13.942
Благајна	140	253
Девизни сметки	-	-
Останати парични средства	-	-
Вкупно	8.585	14.195

22. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.827	2.066
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
Вкупно	1.827	2.066

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

23. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски за данок на добивка	-	40
Обврски за данок на додадена вредност	-	-
Обврски за бруто плати	960	846
Останато	-	-
Вкупно	960	886

24. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје и неговата подружница МАКАДАМ ПЛУС ДООЕЛ Скопје.

во илјади денари	2024	2023
Вложувања во подружница	3.311	236
Долгорочни позајмици	-	2.500
Побарувања од купувачи	-	-
Побарувања за дадени аванси	-	-
Краткорочни позајмици	-	-
Активни временски разграничувања	1.140	1.770
Вкупно тековни средства	1.140	1.770
Обврски спрема добавувачи	-	-
Краткорочни финансиски обврски	-	-
Вкупно тековни обврски	-	-
Приходи од продажба	-	-
Останати оперативни приходи	-	-
Приходи од камати	-	-
Вкупно приходи	-	-
Трошоци за наемнина на деловен простор	360	425
Останати оперативни расходи	-	-
Расходи од камати	-	-
Вкупно трансакции од набавки и расходи	360	425

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

25. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2024	2023
EUR	61,4950	61,4950
USD	58,8807	55,6516

26. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2024 година против ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје не се покренати судски постапки од кои би можеле да произлезат потенцијални обврски.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје на 31.12.2024 година нема обврски по основ на издадени гаранции и акредитиви од банки кон доверители.

27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работењето на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје
во 2024 година

Вовед

Овој извештај се однесува на работењето на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје за деловната 2024 година.

Органот на управување на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје, согласно со Законот за трговските друштва должен е на крајот на секоја деловна година да презентира годишен извештај за работењето на Друштвото.

Дејност

Основна дејност што ја обавува ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје е дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Макроекономски и пазарни услови во кои работеше Друштвото во 2024 година

Општите услови за работење во текот на 2024 година беа слични како и во претходната година. Во текот на 2024 година немаше позначајни промени во прописите што имаат влијание врз работењето на Друштвото.

Резултати од работењето во 2024 година

во илјади денари	2024	2023
Вкупно оперативни приходи	30.435	28.045
Вкупно оперативни расходи	31.557	25.237
Добивка од работење	-1.122	2.808
Финансиски приходи/расходи	0	0
Добивка пред оданочување	-1.122	2.808
Данок на добивка	-70	-241
<u>Добивка по оданочување</u>	<u>-1.192</u>	<u>2.567</u>

Во 2024 година остварена е загуба по оданочување во износ од 1.192 илјади денари во однос на добивката остварената во 2023 година која изнесуваше 2.567 илјади денари.

Политика на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста

Во текот на 2024 Друштвото има набавка на опрема во износ од 168 илјади денари.

Политика на дивиденди

Во текот на 2024 Друштвото има исплатено дивиденда на својот акционер во износ од 8.889 илјади денари.

Извори на средства на друштвото и односот на долгорочниот долг спрема главнината

За извршување на својата дејност во текот на 2024 година, исто како и во 2023 година, Друштвото не користеше краткорочни и долгорочни кредити. Во структурата на пасивата капиталот и резервите на 31.12.2024 година учествуваат со 87,79% (91,59% на 31.12.2023 година), а што укажува на висок процент на финансирање на работењето од сопствени извори.

Политика на управување со ризикот

Политиките за управување со ризикот ги донесува извршниот директор на Друштвото, а кои истовремено е задолжен и за нивно оперативно спроведување. Како позначајни активности се: следење на приливите и одливите на паричните средства, дефинирање на надлежностите и одговорностите на вработените, поединечно следење на пооделни значајни компоненти како што се побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите, обезбедување на извори на средства и слично.

Активности во сферата на истражувањето и развојот

Во текот на 2024 година ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје, имајќи ја во предвид дејноста што ја обавува, нема направено истражувачки активности.

Откупени сопствени акции

Во текот на 2024 година нема стекнување на сопствени акции на Друштвото.

февруари, 2025 година

Извршен директор

Даниела Илиоска

